

КОНКУРС
за запишување на студенти на прв циклус студии на студиските програми на Медицинскиот факултет во Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”
во учебната 2022/23 година

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

	Прв рок	Втор рок	Трет рок
<i>Пријавување на кандидатите</i>	30.08 и 31.08.2022	15 и 16.09.2022	28.09.2022
<i>Објавување на резултатите од успехот од средно образование</i>	02.09.2022	20.09.2022	
<i>Објавување на решение за прием на кандидатите</i>	07.09.2022	23.09.2022	
<i>Запишување на кандидатите</i>	12 и 13.09. 2022	26.09.2022	30.09.2022

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk** да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите за упис на Медицинскиот факултет ќе биде во просториите на факултетот за сите студиски програми со оригинални документи..

Во прилог на пријавата, треба да се донесат следниве документи:

1. пријава за запишување(образец А1)
2. електронска пријава(од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. потврда за уплата:
 - Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на Медицинскиот факултет
 - **Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095**
 - **Сметка на буџетски корисник:160011517788-13**
 - **Приходна шифра: 723019-41**
 - Административната такса во износ од 50,00 денари (**Образец ПП 50:**Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Трансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161;Конто 722313 00)

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ПОКРАЈ ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ треба да достават и:

- Образец М1/М2, нотарски заверен

- Лекарско уверение за кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје)

Забелешка: Дополнително доставување на документ не се зема предвид

Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:

- деца без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени;
 - лица од прв и втор степен на инвалидност;
 - воени инвалиди и
 - лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени
- државјани на РМ со завршено целокупно средно образование, документите ќе ги доставуваат во Ректоратот***

ВАЖНО

Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ

При запишување на факултетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- Индекс, студентска легитимација и пријавни листови
- Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3
- Потврда за уплатени **750 денари** за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на УКИМ, со назнака **ИКСА на УКИМ, Медицинскиот факултет**
 - **Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095**
 - **Сметка на буџетски корисник:1600103689 788 -18**
 - **Приходна шифра: 723012-41**
- Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.
- Уплатница за платена прва рата за школарина (100 евра во денарска противвредност за студентите примени во државна квота, или 200 евра во денарска противвредност за студентите примени со кофинансирање на сметката на Медицински факултет
 - **Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095**
 - **Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13**
 - **Приходна шифра: 723119-41**